



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Отпаѓаат по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Уторак, 17 јула 1945

БЕОГРАД

БРОЈ 50

ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова №. 20. — Телефоните: 20-426 и 20-427.

448.

УРЕДБА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И ЈУГОСЛОВЕНСКАТА МОРНАРИЦА

Член 1

Со прописите на оваја Уредба се регулираат принадежностите на лица на служба во Југословенската армија и морнарица.

Член 2

Месечни принадежности на борците, подофицерите, офицерите и генералите на служба во Југословенската армија и морнарица, се определуваат според положението на која се навојат и годините на служба во Југословенската армија и морнарица.

Положението се определува со решение на надлежните органи за назначување. Годините на служба се определуваат од денот на влегување во Југословенската армија (во Партизанските одреди и Народно-ослободителната војска и Партизанските одреди во Југославија).

Доколку е некој поставен на положение на вршилац должности ќе прима принадежности кои се по оваа положението припаѓаат. Новите принадежности почнуваат да течат после три месеца на вршење тија должности.

Член 3

Положенијата на основание на кои се регулираат принадежностите по оваја Уредба се востановена со организацијата (формацијата) на Југословенската армија и морнарица.

Член 4

Принадежностите по оваја Уредба течат од 1 мај 1945 година.

Исплатите ќе се вршат секој месец унапред. Во случај на назначување на повисоко односно пониско положение принадежностите на наредниот месец по именувањето.

Член 5

На лицата кои имаат право на инвалиднина а се навојат на должност во Југословенската армија и морнарица и припаѓа покрај принадежностите по оваја Уредба и целата регулирана инвалиднина.

Член 6

На чиновниците во Југословенската армија и морнарица се определуваат принадежностите со решение за назначување на дотичното положение, имајќи во вид стручноста, способноста и важноста на работата која им се поверава.

Чиновниците се развржани во четири групи:

Разред на скапотија

I II III

Д и н а р и

а) во IV група стручни административни и технички персонал со месечна плата	2530.—	2415.—	2300.—
б) во III група чиновници средна стручност и способност со месечна плата	3520.—	3360.—	3200.—
в) во II група чиновници на висока стручност и способност со месечна плата	4950.—	4725.—	4500.—
г) во I група чиновници на изванредна стручност со најмала плата	6600.—	6300.—	6000.—

Одредбите на членот 4 на оваја Уредба важат и за чиновници на служба во војската.

Член 7

Борците на Југословенската армија и морнарица ќе примат во пари, без обзир на разред на скапотијата, динари 100.—.

Член 8

На име на основна плата на подофицерите припаѓа:

а) на десетарите и лицата на должностите равни на нив, без обзир на разред на скапотијата, динари 200.—;

б) на помоќниците на водниците и лицата на должностите на нив равни, за службување до четири године, без обзир на разред на скапотијата, динари 450.—;

в) на четните односно батеријските старешини и лицата на должностите на нив равни, без обзир на разред на скапотијата, динари 500.—.

Член 9

На име на основна плата на офицерите и генералите припаѓа:

Разред на скапотија

I II III

Д и н а р и

а) на водниците и на офицерите на положениа на нив равни — — —	2530.—	2415.—	2300.—
б) на командирите на четите и на офицерите на положенијата на нив равни	3080.—	2940.—	2800.—
в) на агјутантите на батаљоните (први) и на офицерите на положенијата на нив равни — — —	3190.—	3045.—	2900.—
г) на командантите на батаљоните и на офицерите на положенијата на нив равни	3520.—	3360.—	3200.—
д) на начелниците на штабовите на бригадите и на офицерите на положенијата на нив равни — —	4200.—	3780.—	3600.—
гј) на командантите на бригадите и на лицата на положенијата на нив равни	4950.—	4725.—	4500.—
е) на начелниците на штабовите на дивизијите и на офицерите на положенијата на нив равни — — —	5500.—	5250.—	5000.—

Разред на скапотија
I II III
Д и н а р и

ж) на командантите на дивизијите и на офицерите на положениата на нив равни — — — — —	6930.—	6615.—	6300.—
з) на помоќниците на командантите на армијите и на офицерите на положениата на нив равни — —	7150.—	6825.—	6500.—
и) на начелниците на армијите и на офицерите на положениата на нив равни	7370.—	7035.—	6700.—
ј) на командантите на армијите и на офицерите на положениата на нив равни	8800.—	8400.—	8000.—
к) на помоќниците на министрите и на офицерите на положениата на нив равни, без обзир на разред на скапотија — — — — —	9000.—		

Член 10

На име на додаток за време службувањето во Југословенската армија и морнарица покрај припадностите од членот 8 и 9 припаѓа:

- а) на борците од две до три години — 100%
од три до четири години — 200%
од четири до пет години — 400%
- б) на десетарите, помоќниците на водниците, четните односно батеријските старешини и на лицата на положениата на нив равни, по завршувањето на втората година на службување во Југословенската армија и морнарица:
од две до три години — 25%
од три до четири години — 100%
а преку четири години за секојз понатакашна година по 10% од припадностите за нив определени по членот 8.
- в) на офицерите од две до три години — 5%
од три до пет години — 10%
од пет до петнаест год. — 15%

Член 11

Припадностите по оваа Уредба подлежат на оданочување како и припадностите на државните чиновници, освен данокот на неженените.

Член 12

Забранувања за часно правни сакања можат да се стават на една третина од припадностите на членот 8 и 9 на оваа Уредба, а за државните сакања и алиментација на една половина од вкупните припадности.

Член 13

Освен припадностите од членот 8, 9 и 10 на оваа Уредба на сите подофицери, офицери, генерали и чиновници, припаѓа на име семејниот додаток на деца за секоје дете 175.— динари месечно. Во поглед на семејниот додаток ванбрачните деца се изједначуваат со брачните.

Додаток на децата припаѓа до 14 години старост. Ако је детето на школување додатокот припаѓа до 18 години старост.

Член 14

Министерот за народна одбрана може да одобруе на поединците, који примат припадности по оваа Уредба, надокнади за нарочно истакнување на работата, за пожртвованост и совесна работа.

Член 15

Подофицерите, офицерите, генералите и чиновниците на служба во Југословенската армија и морнарица можат за себе и за својите фамилии, који се должни да издржуваат, да набавуваат сите артикле по цена на вредноста од војните магацини, по таблицата која ќе ја одредат надлежните оделениа на Министерството за народна одбрана.

Член 16

Во војното и мобилното состојание офицерите, генералите и чиновниците на служба во Југословенската армија и морнарица се снабдуваат со облекло и обука од Заведението на војната одекја, со прописаните цени.

Подофицерите примат бесплатно храна и униформа од државата.

На оженетите офицери преку пет година служба ќе се исплатује стан и храна во пари, чија висина ќе се регулира со посебен правилник.

Член 17

Слушателите на сите школа и курсеви во Југословенската армија и морнарица примат припадности на основа положение од које дошла.

Питомците на војните школа кога ќе бидат унапредени во чин на подофицери ќе имат припадности на десетарите.

Член 18

На подофицерите, офицерите, генералите и чиновниците на служба во Југословенската армија и морнарица, који службено патуваат, припаѓа надокнада за реално учинените трошкови, за подвоз, стан и храна. Исто така имат право на следбени трошкови своји и својата фамилија. Висина на оваја надокнада ќе се регулира со посебен правилник.

Надокнада за патни трошкови не припаѓа, ако личното лице патува со својата единица или частите на истата.

Член 19

Штабовите на армијите, Команда на ваздухопловството, Команда на морнарицата и Штаб на Корпусот на народна одбрана определуваат ден на влегувањето на офицерите и подофицерите во Југословенската армија и морнарица; а Министерството за народна одбрана за офицерите и подофицерите надвор од составот на споменатите единици.

Член 20

На офицерите на бивша Југословенска војска који биле во пленство или интернација, во смисла на оваа Уредба, ќе се смета времето проведено во пленство или интернација како служење во Југословенската армија и морнарица под условијата:

- а) пред паѓањето во пленство односно интернација да не примале служба под окупаторот;
- б) во пленство односно во интернација да имале достоинство држање;
- в) во срок од месец дена да се пријавиле на служба во Југословенската армија, после довогизањето во татковината.

Член 21

Трошките за погребување на умрените и загиналите борци и за активните подофицери, офицери и генерали носује државата. Начин на погребувањето и висина на трошките ќе се определи со посебен правилник.

Член 22

На војните лица на служби во Југословенската армија и морнарица не следуваат никакви специјални додатоци, награди, посебни хонорари и на тоа слично било во пари или во натура, освен надокнадите предвидени во членот 14 на оваа Уредба.

Член 23

При исплатувањето припадностите на офицерите и чиновниците ќе се засметуваат во платата сите аконтации примани во пари или натура за себе и својата фамилија после 1 мај 1945 година.

Член 24

Надниците и платите на работниците и намештените во војните претпријатија и институции, доколку несе обванати со мобилизација или се обванати со мобилизација а се навогајат во Југословенската армија и морнарица по долго од две години ќе се исплатуваат по одредбите на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и наме-

штениците во државно-стопанските и часните претпријатија, частните институции и организации објавена во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“ бр. 24 од 21 април 1945 година.

Лицата која подлежат на мобилизација, ако служиле во Југословенската армија и морнарица помалку од две години нема да примат припадностисти освен по членот 7 на оваја Уредба, иако се заработени во војните претпријатија и институции како работници и намештеници. Ако овија работници се должни да издржујат фамилија ќе примат помоќ од војската за својата фамилија.

Член 25

Толкување на оваја Уредба како и напатствија за нејната примена ќе издава Министерството за народна одбрана.

Член 26

Оваја Уредба добива задолжителна сила на дејно на обнародувањето во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

13 јули 1945 година

Београд

Претседател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

449.

УРЕДБА

ЗА НОСТРИФИКУВАЊЕ ДИПЛОМИТЕ И ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТИТЕ И СЕМЕСТРИТЕ СПЕЧАЛЕНИ ЗА ВРЕМЕ ВОЈНАТА НА СТРАНСКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ И ВИСОКИ ШКОЛИ

Член 1

Прн. Министерството за просвета на Демократска федеративна Југославија се образује Комисија за нострификување странските дипломи со задача да според прописите на оваја Уредба изврши нострификување на дипломите печалени за време војната на странските универзитети и високи школи.

Комисијата такувае ќе врши одново нострификување на овија дипломи кои биле на нашите универзитети и високи школи за време окупацијата.

Во надлежност на Комисијата спаѓа и решавање прашањето за признавање испитите и семестрите печалени за време војната на странските универзитети и високи школи или на признајените од нашите универзитети или високи школи за време окупацијата.

Член 2

Комисијата ја сочинујат четири члена. Двацата се наставници на факултетот односно високата школа еднородна или најроднина со странскиот факултет или висока школа која ја издала дипломата или на која е положен испитот или при која е уписан семестрот. Другите дваца од кои еден ќе биде претседател на Комисијата ги именује Министерот за просвета на сојузната влада.

Решението на Комисијата е конечно.

Член 3

За нострификување дипломата односно за признавање испитот и семестрите треба да се поднесе молба на Министерството за просвета на сојузната влада со следните документи:

1) удостоверение за држављанството. Јавните службеници несе должни да поднесујат оваа удостоверение;

2) сведочанство за положениот испит на зрелоста (високи течајни испит);

ако молителот положил испит на зрелоста надвор од нашата држава треба да прибави мнение на Сојузниот просветен совет за тоа, да тој испит одговара на нашиот испит на зрелоста;

3) оригинална диплома за дипломски испит или докторат;

ако на молителот дипломата уште неје издадена може да поднесе времено удостоверение издадено од страна на школото каде дипломирали или докторирали со тоа, да во оставениот срок поднесе оригинална диплома. Ако во оставениот срок не поднесе оригинална диплома решението за нострификување се опозива. Овоа опозивање мора да се објави во „Службениот лист“;

4) удостоверение за положениот испит односно уписаниот семестар ако се работи за признавање испитите односно семестрите;

5) оверување веродостојноста на печатот и потписите на оригиналната диплома односно на удостоверенијата од горните точки 3) и 4) од страна на нашите дипломатски или консуларни власти;

6) оверување веродостојноста на печатот и потписите на нашите дипломатски односно консуларни власти од страна на Министерството за надворешни работи.

7) оверен превод на дипломата односно споменатите удостоверенија;

8) документите за течението на студиите во оригинал и оверен превод. Од овија документи треба да се види каде, кога и кои предмети молителот ги слушал, кои испити положил и колку семестри провел на студиите;

9) два примерока на докторската дисертација ако се работи за нострификување на докторската диплома;

10) удостоверение издадено од Одборот на народните власти за молителството боравиште за морално-политичкото држање за време на окупацијата. Во удостоверението мора да биде изрично нагласено, да молителот не служил во издајничките војни формации на Недиќ, Љотиќ, Дража Михаиловиќ, Павелиќ (уклучуејќи тука и хрватските домобрани) Рупник и т. н.

Комисијата од нашите дипломатски и консуларни власти ќе сака потврда и подаци за тоа, да молителот не учествувал во војните формации на земјите кои биле во војно состојание со нашата или сојузничката земја ни во доброволските војни формации макар на која земја, кои се бориле било против која сојузничка земја;

11) прописна такса.

Член 4

Комисијата доносује решение за нострификување дипломата односно за признавање испитите и семестрите оценуејќи ги поднесените документи од членот 3 на оваја Уредба.

Освен тоа Комисијата при доносуењето на решението ќе се раководи во влијанието на фашистичката идеологија и профашистичките власти на условноста на работата во школите, наставата, програмот, на наставниците на испитната комисија или на некој нејзин член за време трајањето на молителовата студија.

Ако во поедините случаи документите побројени во членот 3 на оваја Уредба не би биле доволни за доносување на овија решенија Комисијата може да одложи нострификување односно признавање додека преку нашите дипломатски или консуларни власти не прибави потребни обавестувања за школото које ја издало дипломата односно на која е положен испитот или при која е оверен семестрот.

Член 5

Нема да се нострификуват дипломите односно нема да се признајат испитите и семестрите ако некој од документите од членот 3 на оваја Уредба не биде допринесен.

Член 6

Одново молба за нострификување дипломите односно за признавање испитите или семестрите може да се поднесе само во случај на прибавените нови докази.

Член 7

Ако програмот по кој молителот свршил своите студии не одговара потполно на програмот на нашиот факултет односно на нашата висока школа од

истиот степен, Комисијата може да пропише дополнителни испити и работи који се положујат односно работат на соодветниот факултет или висока школа.

Член 8

Решението за нострификување на дипломата се ставује на глот на оригиналната диплома и се доставује на сите министерства за просвета на федералните јединици и еднородните односно најродните на наши факултети или високи школи.

Решението за признавање испитите или семестрите ќе се издаде на молителот во форма на удостоверение и ќе се упише и во индекс до колку исти ќе биде поднесен.

Член 9

Комисијата ќе води нарочна книга во која ќе унесује сите решенија по предметите на нострификување, дипломите односно признавања испитите и семестрите со сите останали подаци.

Член 10

На молителите, на који несе признавајат дипломите односно испитите и семестрите може Министерот за просвета на сојузната влада да одобрује полагање на испитите во одредените срокови.

Член 11

Поблиски одредби за спроведување во живот на оваја Уредба и за детаљна работа на Комисијата ќе пропише Министерот за просвета на сојузната влада.

Член 12

Оваја Уредба влегује во сила кога се објави во „Службениот лист“.

14 јули 1945 година

Београд

Претседател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана
Маршал на Југославија,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер за просвета,
Владислав Рибникар, с. р.

450.

На предложение на Контролно-сметната комисија, а по сослушувањето на Министерот за финансии, на основание на чл. 8 на Законот за Контролно-сметната комисија пропишујем

П РА В И Л Н И К

ЗА РАБОТА И ВНАТРЕШНО РАБОТЕЊЕ НА КОНТРОЛНО-СМЕТНАТА КОМИСИЈА ПРИ ПРЕЗИДИУМОТ НА МИНИСТЕРСКИОТ СОВЕТ

О Р Г А Н И З А Ц И Ј А

Член 1

Претседателот на Контролно-сметната комисија раководи со работите који се ставени во надлежност на Контролно-сметната комисија.

Во отсутноста, претседателот го заменује членот на комисијата кого ќе одреди претседателот.

Член 2

Работите од чл. 1 на Законот за Контролно-сметната комисија ги релује векјето од три члена.

Во отсутности на едниот член на векјето, во векјето влегује како третји член, претседател односно референт кого претседателот го одреди.

Член 3

Контролно-сметната комисија има 2 отсека: Административни отсек и Контролно-сметни отсек.

Во надлежност на Административниот отсек спаѓаат работите: архива, персонални работи, општа администрација, режисерство, библиотека и сл.

Во надлежност на Контролно-сметни отсек спаѓаат работите: преглед и расправање на месечните приходи, налозите за исплатување, преглед и расправање на завршните сметки на сметко-полагачите и на државната завршна сметка.

Ако интересите на службата искајат, претседателот може да увеличи број на отсеците.

На чело на отсеците стојат референтот кого го именује претседателот.

ВНАТРЕШНО РАБОТЕЊЕ

А) Преглед и расправање на налозите за исплатување и на документите

Член 4

Сметко-полагачите на сојузните учреждения, институции и предпријатија се должни на крајот на секој месец да достават на Контролно-сметната комисија оправданието документи за расходите извршени во течението на миналиот месец со месечните изводи на налозите за исплатување. Месечните изводи содржујат: редни број, датум на исплатувањето, број на налогот, износ на исплатувањето: одвојено и вкупно, на терет на која буџетска партија, а при двојното книговодство, на терет на која сметка исплатувањето е извршено и означување страната и бројот на книжењето. Освен това, изводот ќе содржи рекапитулација на вкупните исплатувања по партијите на буџетот, односно сметките при двојното книговодство. Спроводиот акт на изводот ќе се позове на овој пропис и ќе означи што се пракја со изводот, која вредност на паричните документи и од који месец.

Член 5

Приманите месечни изводи со налозите за исплатување, Контролно-сметната комисија ги уводује во книгата за евиденција на месечните изводи на налозите за исплатување и ги дава во работа на референтите. Воведување на оваја книга за евиденција и поделба на изводите во работа врши надлежниот отсек.

При прегледот, во смисал на чл. 11 на овој Правилник, референтот веднага го известује надлежниот отсек на Контролно-сметната комисија за примане месечниот износ на налозите за исплатување и сите други податоци који се потребни за книгата на евиденција.

Член 6

Ако со прегледот се утврди, да изводот, налозите за исплатување и документите се непотполни од формална страна (недостанује извод, некој налог или документ, или изводот не одговара на налозите, односно налогот на документите и сл.), налозите се враќаат на сметкополагачот да ги во срок од пет дена по примането употполни, а ако се од формална страна исправни со преглед се проверује:

- 1) да ли се исплатувањата на законот основани;
- 2) да ли за исплатувањата постојат сите оправдани документи, и ако постојат да ли се налозите со документите уредно ликвидирани;
- 3) да ли постоји оценка на Министерство за финансии во случаји предвидени во точката 2 § 18 на Решението за организацијата на државната финансиска управа;
- 4) да ли се документите пропишно таксирани и да ли се правилно пресметани соодветните давачки;
- 5) да ли сумите на документите одговарајат на сумите на налозите; и
- 6) да ли е правилно теретена буџетска партија, односно кредитот и да ли било доволно кредит.

Член 7

Ако со прегледот по предходниот член се утврдат недостатоци и неправилности, који повлекујат со себе оштетување на државната каса, ќе се повика одговорниот сметкополагач да во определен срок ги истави недостатоците и неправилностите и затоа поднесе докази со оправдан одговор.

Во случај да сметкополагачот не ги истави овие недостатоци и неправилности, ќе се постапи по чл. 3 на Законот за Контролно-сметната комисија.

За течението и исходот на овој процес ќе се води одвојена евиденција.

Член 8

Кога со прегледот се утврди да се налозите за исплатување со оправданите документи исправни, нивната исправност се потврдуе во месечниот извод који со налозите и документите се враќа на односногo учреждения, институција или предпријатија, чији е сметкополагачот, со известије за извршениот преглед.

Член 9

Изузетно од чл. 4 на овој Правилник може прегледот на месечниот извод, со налозите и оправданите документи, да се врши на лице место при сметкополагачот во овија случаи каде тоа посакују интересите на прегледот и доброто функционирање учрежденийето, институцијата или предпријатијето, чији налози се прегледуваат. Каде ќе се вршат овакви прегледи ќе решаје претседателот на Контролно-сметната комисија.

Определените референти за преглед на лице место во сето ќе постапат по чл. 6—8 на овој Правилник, со тоа што во случај од членот 6 сами ќе постапат, а во случај од чл. 7 и 8 ќе ја известуваат Контролно-сметната комисија.

До колку оваков начин на прегледот ќе сака патни трошкови, истите ќе се исплатат од кредитот на буџетската партија на Контролно-сметната комисија.

Член 10

По завршениот преглед на предметите во смисал на чл. 6—9 на овој Правилник, надлежниот отсек, во случај од чл. 7, 8 и 9 на овој Правилник, подготвује реферат на векјето заради доносување потребни решенија.

Б) Расправа и разрешување на државните завршни сметки на сметкополагачот.

Член 11

Со изводот, налозите и оправданите документи од последниот месец на сметната година должни се сите сметкополагачи да достават на Контролно-сметната комисија и завршените сметки за извршување буџетот, односно дека книгите се заклучуваат по двојното книговодство и биланс, со који мора да биде приложен прегледот на остварените приходи и извршени расходи.

Крајниот срок за подносување на овија сметки е месец дена по истечењето на сметната година, до колку не е определен срок со некој одвоен законски пропис.

Член 12

Завршната сметка мора да биде составена во прописна форма и подпишана од надлежниот сметкополагач и наредбодавец.

Со завршната сметка ќе се достават односните парични книги со месечните изводи, који ги прегледала и оверила Контролно-сметната комисија (без налози и оправдани документи). Последниот месечен извод, који не бил прегледан од Контролно-сметната комисија, мора да содржује сите налози и оправдани документи.

Исто така со завршната сметка морат да се достават месечните изводи на налозите за примање парите со односните документи. Овија изводи морат да содржат: редни број, датум на примањето на парите, број на налогот, колку е примено: одвојено и вкупно, ако е приход, во полза на која партија, а по двојното книговодство во полза на која сметка, страната и број на книгата каде е книжено. На крајот на изводот ќе се изведе рекапитулација на вкупните приходи по партијите, односно при двојното книговодство по сметките. Ако се примањата на терет на кредитот, тогаш во месечниот извод не се искажуваат во рекапитулацијата. Налозите, односно документите ќе се уносуваат во изводот хронолошки спрема книжењето на дневникот.

При покажувањето во буџетската сметка буџетските расходи и приходи, мора да се изведе паралелно состојаније со буџет одобрените расходи односно предвидените приходи и реално извршените расходи односно остварените приходи, со резултатот по векчу или по малку.

За сите одобрени а извршени вирмани, како и дополнителни повишуења, ќе се приложат надлежни решенија.

Член 13

Во изузетните случаи прегледот на завршните сметки може да се обави и на лице место каде тоа сакајат интересите на текукјите работења на учрежденийата, институцијите или претпријатијата.

Каде овој преглед се одредује на лице место со завршната сметка нема да се доставуваат и паричните книги, предвидени со членот 12 на овој Правилник.

Член 14

Каде во теченије на сметната година се сменети по векје сметкополагачи, сметката е должен да ја состави и поднесе на Контролно-сметната комисија оној који бил сметкополагач во месецот во који сметката има да се поднесе на преглед.

Член 15

Ако одговорниот сметкополагач во рокот не поднесе завршна сметка, ќе се повика веднаш да ја поднесе со оправдување на задоцнуењето. За овава задоцнување и повикување едновременно ќе се известат и наредбодавецот.

Член 16

Во случај да сметкополагачот не поднесе завршна сметка во рокот од членот 11 на овој Правилник, или не постапи по предходниот член, ќе се постани по чл. 3 на Законот за Контролно-сметната комисија.

Член 17

Кога Контролно-сметната комисија ја прими завршната сметка на сметкополагачот, најпрво го испрашује да ли е сметката составена во смисал на членот 12 на овој Правилник, па ако не е, сметката не ја уводује во книгата на завршните сметки, ами ја враќа на сметкополагачот да ја уополни во рок који му се определи.

Ако сметкополагачот во овој срок не постапи по сакањето на Контролно-сметната комисија, ќе се смета како да не поднел сметка, и ќе се постапи по членот 3 на Законот за Контролно-сметната комисија.

Член 18

Кога со предходниот преглед се утврди, да е завршна сметка од формална страна исправна, т. е. да е потполна во смисал на членот 12 на овој Правилник, сметката се заведује во книгата на завршните сметки на сметкополагачот, која ја води надлежниот отсек и ја дава на референтот поради преглед. Со овој преглед референтот се уверује:

1) да ли почетното салдо, а при двојното книговодство почетното состојаније, се сложује со салдото (состојанијата) на разрешницата на Контролно-сметната комисија за миналата година, а ако оваја ја нема со салдото на дневникот, односно со состојанијата на главната книга;

2) да ли се месечните изводи потврдени како исправни во смисал на членот 8 на овој Правилник;

3) да ли налозите и оправданите документи на последниот непрегледан месечен извод одговарат на условијата од чл. 6 на овој Правилник;

4) да ли месечните изводи со налозите и документите на примањата одговарат на условијата од точ. 1, 2, и 5 на членот 6 на овој Правилник;

5) да ли се сите книжења правилно извршени, страните собрани и збирите точно пренесени;

6) да ли износите на завршната сметка, ако се покажани по партијите на буџетот, се слагајат со износите на партијалникот, односно приходникот и расходникот, а ако се покажани по поедините сметки (контти) да ли се слагат со износите на тија сметки во главната книга;

7) да ли при расходот е било и колкаво пречекорување по поедините партији, а при приходот да ли било преостатоци и да ли тија преостатоци на време се вратени;

8) да ли се сметките на главната и помокјните книги правилно заклучени со сметките на изравнување или на губење и добивање; и

9) да ли конечното салдо на завршната сметка одговара на салдото на дневникот, а при двојното книговодство, да ли состојанијето на заклучните сметки (изравнување и губење и добивање) одговарат на заклучокот на дневникот и билансот на главната книга.

Член 19

Кога со прегледот, на изложениот начин во предходниот член, референтот се увери да е сметката исправна за ова поднесује реферат на векјето заради расправање и разрешување. Од рефератот мора да се види:

1) од које е учреденије, институција или препријатије сметката, за која година и који се по неја сметкопологачи и наредбодавци;

2) да ли е сметката за миналата година составена, прегледана и разрешена. Ако е сметката разрешена, кога и под кој број е разрешена, а ако пак не е ни поднесена, или е под забелешка на Контролно-сметната комисија, какво е нејното состојание;

3) да ли сметката содржи потребни елементи и прилози од чл. 12 на овој Правилник;

4) да ли е сметката детаљно прегледана во смисал на чл. 18 на овој Правилник, а ако има какви запазувања, који се;

5) со какво состојание, искажано во цифри, сметката се разрешује. Това состојание треба да содржи:

а) кога е завршната сметка буџетска составена: вкупни приходи, вкупни расходи и остаток ако го било. Ако во завршната сметка се покажани и ванбуџетски приходи и расходи тогај и вкупните ванбуџетски приходи и расходи;

б) кога завршната сметка е составена по двојното книговодство: вкупните износи на активата и приходот, вкупните износи на пасивата и расходот и износот на добивање или губење.

На овој реферат се приложује цел предмет на прегледот.

Член 20

Кога со прегледот на завршните сметки се утврди да сметката не одговара на условјата од чл. 18 на овој Правилник, референтот поднесује реферат на векјето заради ставување забелешки на сметката. Од рефератот мора да се види који се недостатоци на завршната сметка според чл. 18 на овој Правилник.

На овој реферат се приложује цел предмет на прегледот.

Член 21

Работите од чл. 1 на Законот за Контролно-сметната комисија векјето ги решаје во заседанијата, на који мора да бидат присутни три члена во смисал на чл. 2 на овој Правилник.

Векјето доносује своите решенија едногласно, или со повеќина на гласовите. При решенијата донесени со повеќина за гласовите, членот на векјето, који се одовује, писмено дава своје одвоено мислење.

Овака донесените решенија на векјето со правоснажни.

Член 22

Решенијата на векјето се унесујат во книгата на записник, која ја води записничарот определен од претседателот.

Записникот има да содржи: денот на одржување заседанието на векјето, состав на векјето со референтот и записничарот, предметот за кого се решава со именување одговорните сметкопологачи и наредбодавци, реферат, разлози и решение.

Одвојеното мислење го испишује на самиот записник оној који го дава и истото се унесује во разлозите на решенијата.

Решението го подпишујат сите членови на векјето, референтот и записничарот. Содржанието на решението на кусо се испишује на самиот предмет и го подпишује еден член на векјето и записничарот.

Член 23

Во случај на обимноста на работите и потреба да се работата на векјето во заседанијата повишује

можат да се образујат две заседанија на векјето, во који морат да бидат двата члена членови на комисијата или член на комисијата со претседателот, а третиот член референтот во смисал на чл. 2 на овој Правилник.

Член 24

По рефератите од чл. 19 и 20 на овој Правилник векјето решава: или сметката да се разреши или на неја да се стават забелешки.

Член 25

Кога со прегледот и расправањето на завршната сметка која во смисал на прописите на овој Правилник е прегледана, се утврди да има место за ставање забелешки во врска на чл. 20 овој Правилник, векјето ќе ставује забелешки на сметката и ќе го повика сметкопологачот да во определен срок по нив постапи.

Во забелешките ќе се опишујат неправилностите и недостатоците, који се констатирани со прегледот, со што се докажујат и који е за нив одговорно лице. На крајот на забелешките ќе се повика одговорниот сметкопологач да во уставениот срок одговори на забелешките и да ги истава недостатоците и неправилностите.

Срокот за извршување забелешките не може да биде подолг од месец дена од денот на примање забелешките. Еднаш даден срок, може во оправдан случај да се продолжи највеќе за десет дена, до колку првиот срок бил по кус од месец дена и до колку сметкопологачот се обратил за продолжување пред истечување на првиот срок.

Забелешките се доставујат на рецепис преку учреденијата, институцијите ил: препријатијата чија е сметката. Со забелешката можат да се достават, заради прегледување на сметкопологачот, и односните книги и документи.

Член 26

Ако одговорниот сметкопологач не ги оправда забелешките, или во опште не постапи по нив, предметот се изнесује на векјето поради покренување процесот по чл. 3 на Законот за Контролно-сметната комисија.

За течението и исходот на овој процес ќе се води одвојена евиденција.

Член 27

Кога со рефератот по чл. 19 на овој Правилник, или забелешките по чл. 25 на овој Правилник, се утврди да е сметката исправна, векјето сметката ја разрешава и за ова известује надлежното учреденије, институција или препријатије, заради знаење и соопштување на одговорните сметкопологачи. Известијето треба да содржи: чија е сметката, за која година, имињата на сметкопологачите и наредбодавците и вкупните суми на завршната сметка, и тоа: 1) како задолжување на износите на примањата, а при двојното книговодство износите на активата по сметката за изравнување и износите на приходот по сметката на губење и добивање; 2) како одолжување: износите на издварањата, а при двојното книговодство износите на пасивата по сметката за изравнување и износите на расходот по сметката на губење и добивање; и 3) остатокот со који се задолжује сметкопологачот за наредната година.

Ондека каде со специјален закон е определено да се разрешувањето на сметката констатира на паричните книги, не се доставује известије за разрешувањето по ставот 1 на овој член.

В) Преглед и оверување на државната завршна сметка

Член 28

Прегледот на државната завршна сметка Контролно-сметната комисија го врши во течение на годината преку својите референти. Прегледот се врши на лице место со книжење паричните документи.

Оној дел на паричните документи, који се предмет на книжењето за завршната сметка, а који по чл. 8 на овој Правилник се прегледани и оверени од Контролно-сметната комисија, нема одново да се прегледујат. Ако со тој преглед се учинеги какви

забелешки, који не се оправдани, за нив не се земају податци поради расправљање и евентуално уношење во известијето на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија.

Ако се во течение на овој преглед најде на недостатци од формална природа, не се сака од Министерството за финансии тија недостатци да ги истава. Во противно за нив не се расправа при оверуењето на завршната сметка и поднесуењето на известијето на Антифашисткото векје на Југославија.

Надлежниот отсек не поднесуе секој месец на претседателот (за векјето) извештае за состојанијето на прегледот на завршната сметка по претходниот член, како и за најдените недостатци во постапуењето и организацијата во финансиската управа.

За најдените недостатци во постапуењето, и организацијата на финансиската управа решава векјето и по време доставује извештае на Министерството за финансии и на Јавниот обвинител на Демократска федеративна Југославија.

Член 30

На крајот на годината, кога Министерот за финансии ја поднесује државна завршна сметка, Контролно-сметната комисија ја прегледује во состав од три члена и потребен број референти, имајќи при овој преглед во вид сите недостатци који се појавиле во теченијето на постапуењето по чл. 28 и 29 на овој Правилник. По окончењето на овој преглед сметката ја оверује Контролно-сметната комисија во состав од три члена и за најденото состојаније поднесује извештае на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија.

Сметката се уведује во книгата на завршните сметки со податците за најденото состојаније.

Член 31

Обрасците на книгите, предвидени со овој Правилник како и напатствијата за правилна и еднообразна работа пропишује Контролно-сметната комисија.

Член 32

Овој Правилник влегује во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

О.бр. 393

14 јули 1945 година

Београд

Претседател на Министерскиот совет
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

451.

На основание на членот 3 на Уредбата за издавање Зборник на законите и уредбите од 31 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 39 од 8 јуни 1945 година) пропишујам

НАПАТСТВИЈЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗБОРНИК НА ЗАКОНИТЕ И УРЕДБИТЕ

Член 1

Министерството за правосудство на Демократска федеративна Југославија уредује и издава Зборник на законите и уредбите.

Член 2

Во Зборникот не се унесат сите закони и уредби, правилници и задолжителни напатствија који се објавени во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“, како и задолжителни напатствија по прашањето на судска пракса од подручијето на заедничкото законодавство који ги донесује Врховниот суд на Демократска федеративна Југославија.

Член 3

Додека не се остварат потребни условија, Зборникот за сега се издава само на српски и хрватски јазик.

Член 4

Зборникот излегује еден пат месечно, а спрема потреба и по често.

Член 5

Редакцијата, коректурата, администрацијата, сметната и економската служба, сместуењето и чувањето, испраќањето на претплатниците, продавањето на книжарите, властите и институциите не се врши во Министерството за правосудство.

Член 6

Штампањето на Зборникот не се врши преку „Службениот лист“.

Овова Напатствие влегува во сила кога се објави во „Службениот лист“.

11 јули 1945 година

Београд

Министер за правосудство.

Фране Фрол, с. р.

452.

РЕШЕНИЕ

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И ЛЕКАРИТЕ НА ИНСТИТУЦИЈИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРЕЊЕ И ЈАВНАТА СЛУЖБА ЗА ПОСРЕДУЕЊЕ НА РАБОТАТА

На основание на чл. 13 Уредбата за регулирање принаделностите на државните службеници од граѓанскиот ред и другите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 април 1945 година, а во согласност со Министерот за финансии на Демократска федеративна Југославија

решавам:

принаделностите на службениците и лекарите на институциите за социјално осигурување и на јавна служба за посредување на работата да се регулираат на следни начин:

1) Принаделностите на службениците (лекари) на ова институција се определуваат спрема школската (стручната, односно признаената категоријата) спрема и годините проведени на ефективна служба на денот 30 јуни 1945 година.

Под ефективната служба се подразумује сето време проведено во служба на ова институција, синдикални организации, во државна, самоуправни или друга јавна служба во реално трајање, без обзир на статусот који службеникот го имал.

Под службеникот во смисла на оваа Решение се подразумуваат: чиновници, лекари-чиновници, чиновнички приправници, званичници, служители, дневничари, хонорарни и контрактурални службеници, како и надничари и работници који вршат должност на чиновниците, званичниците или служителите по ова институција.

2) Месечните принаделности на службениците изнесуваат:

Години служба	Со полнона факултетска или на нејавна спрема				Со полнона средношколска или на нејавна спрема				Со мала матура или на нејавна спрема				Со помалку од четири разреди гимназија или соопштената друга школа					
	Д	и	н	а	р	и	Д	и	н	а	р	и	Д	и	н	а	р	и
до 3— години	2.600.—	2.400.—	2.200.—	1.800.—	до 3— години	3.200.—	2.800.—	2.500.—	2.000.—	до 3— години	3.200.—	2.800.—	2.500.—	2.000.—	до 3— години	3.200.—	2.800.—	2.500.—
преку 3— 6 години	3.600.—	3.200.—	2.800.—	2.200.—	преку 3— 6 години	4.000.—	3.600.—	3.100.—	2.400.—	преку 3— 6 години	4.000.—	3.600.—	3.100.—	2.400.—	преку 3— 6 години	4.000.—	3.600.—	3.100.—
„ 6— 9 „	4.000.—	3.600.—	3.100.—	2.400.—	„ 6— 9 „	4.400.—	3.900.—	3.300.—	2.500.—	„ 6— 9 „	4.400.—	3.900.—	3.300.—	2.500.—	„ 6— 9 „	4.400.—	3.900.—	3.300.—
„ 9— 12 „	4.400.—	3.900.—	3.300.—	2.500.—	„ 9— 12 „	4.700.—	4.200.—	3.500.—	2.600.—	„ 9— 12 „	4.700.—	4.200.—	3.500.—	2.600.—	„ 9— 12 „	4.700.—	4.200.—	3.500.—
„ 12— 16 „	4.700.—	4.200.—	3.500.—	2.600.—	„ 12— 16 „	5.000.—	4.400.—	3.700.—	2.700.—	„ 12— 16 „	5.000.—	4.400.—	3.700.—	2.700.—	„ 12— 16 „	5.000.—	4.400.—	3.700.—
„ 16— 20 „	5.000.—	4.400.—	3.700.—	2.700.—	„ 16— 20 „	5.200.—	4.500.—	3.850.—	2.750.—	„ 16— 20 „	5.200.—	4.500.—	3.850.—	2.750.—	„ 16— 20 „	5.200.—	4.500.—	3.850.—
„ 20— 24 „	5.200.—	4.500.—	3.850.—	2.750.—	„ 20— 24 „	5.400.—	4.600.—	4.000.—	2.800.—	„ 20— 24 „	5.400.—	4.600.—	4.000.—	2.800.—	„ 20— 24 „	5.400.—	4.600.—	4.000.—
„ 24— 29 „					„ 24— 29 „					„ 24— 29 „					„ 24— 29 „			
„ 29 „					„ 29 „					„ 29 „					„ 29 „			

Времената управа на овија институции може, по одобрување на Министерот за социјална политика на Демократска федеративна Југославија, до колку тоа интересот на службата посакује, да регулира по следната оценка статусот на поедини службеници и да одобрује посебни надокнади на групи и поединци који нарочно се истакнале на работата.

3) Работното време на лекарите— чиновници на овија институции се определује според потребата со најмалку 6 саати дневно.

4) Хонорарите на договорните лекари поставени според средниот број на членовите на определените реон, хонорарите на договорните лекари-специјалисти који се платени по работниот саат, како и хонорарите на договорните лекари за одвојени извидувања се повишуваат за 30% од износот на хонорарите који ги примале до 6 април 1941 година.

5) Од припадностите определени со овава Решение ќе се извршат обустави за службеничкиот данок, данокот за неженетите и влогот за Пензијскиот фонд на начин и во висина определена со „Толкувањето“ на Министерството за финансии од 27 април 1945 година V бр. 2430 („Службени лист“ бр. 28 од 1 мај 1945 година). Сите други давачки паѓаат во целост на терет на овија институции.

6) Во поглед на разврстувањето на местата по разредите на скапотијата важат одредбите на Правилникот за временото разврстување на местата по разредите на скапотијата од 22 мај 1945 година.

7) За сето останало важат за службениците на овија институции аналогните прописи на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и другите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 април 1945 година.

8) Припадностите определени со овава Решение ќе се исплатуваат на превземените службеници од територијата, на која е извршено сменувањето на окупациските новчаници до 30 април 1945 година, почев од 1 мај 1945 година, а на превземените службеници од останалите територии, почев од првиот ден на наредниот месец по извршеното сменување.

9) За време до дека не се изврши превземањето на службениците (лекарите) на овија институции ќе се врши исплатување на припадностите во границите на износите определени во чл. 3 на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од 20 април 1945 година.

10) До доносувањето на новите единствени прописи за уредување службените одношения на службениците на социјалните институции за јавно-правни карактер остануваат сите службеници и лекари на овија институции и понатакај на расположение, согласно на Решението на Министерот за социјална политика на Демократска федеративна Југославија. IV бр. 701/45 од 2 мај 1945 година.

IV бр. 1384

2 јули 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

453.

РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ РАЗЛИКА НА ХРАНАРИНА ПО НОВИТЕ НАДНИЧНИ РАЗРЕДИ

На основание на чл. 1 на Решението за врховно-то државно надгледување на Министерството за социјална политика на Демократска федеративна Југославија над сите институции за задолжително социјално осигурување, во врска на наредбата за изменување надничните разреди во работничкото осигурување од 27 април 1945 година IV бр. 617 и Решението за изменување категориските и режиските заработувачки во рударското осигурување од 29 април 1945 година IV бр. 606

решавам:

1) На оболелите членови на окружните уреди и месните братински благајни који се навојале на болување или им е признато болување во срок од 4 недели односно месец дена после завојувањето на новите наднични разреди и категориски заработувачки, имат да се исплатуваат парични потпори по истите нови наднични разред односно категориски заработувачки во који биле уврстени пред изменувањето на надничните разреди и категориските заработувачки (на пр. членот, који бил осигурен по стариот V надничен разред, ќе прима парични потпори по новиот V надничен разред односно категориската заработувачка).

2) Сите институции на болесничкото осигурување, који после завојувањето новите наднични разреди и категориски заработувачки исплатуваат на членовите болесничко-потпорни трошкови по старите наднични разреди, имат за овава време т. е. од 21 април 1945 година да исплатат на овија оболели членови разлика по точ. 1 на овава Решение.

11 јули 1945 година

IV бр. 1521

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

454.

По ослободувањето на целата државна територија и при применувањето на Решението за ревизија на правото на пензија и т. н. се појавило спорно прашање: од кој ден тече времената парична помоќ на лицата по Решението за ревизија на правото на пензија, народното признавање, постојаната државна помоќ и издржување, со обзир да сите лица во истото време не се обратиле за помоќ на надлежната комисија, како и да државната територија не е ослободена во исто време.

По овава прашање во цел на еднообразно применување на споменатото Решение за ревизија правото на пензија и т. н. на основание на членот 8 на истото Решение се дава

ОБЈАСНУВАЊЕ

НА РЕШЕНИЕТО ЗА РЕВИЗИЈА ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА И Т. Н.

1) Времената парична помоќ на лицата по Решението за ревизија правото на пензија, народно признавање, постојана државна помоќ и издржување, од подручијето које е ослободено пред 1 декември 1944 година, тече од 1 декември 1944 година; а на лицата од подручијето које е ослободено после 1 декември 1944 година, времената парична помоќ им тече од првиот нареден месец по ослободувањето на тоа подручије, односно од првиот на наредниот месец по ослободувањето на поедини места на дотичното подручије.

2) Времената парична помоќ на лицата под точката 1) ќе тече како е наведено само ако, по образувањето на Комисијата за доделување времена парична помоќ на пензионерите во дотичното место поднесат пријава во срок од месец дена од денот кога Комисијата е образувана, односно од првиот на наредниот месец од денот кога пријавата ја поднеле, со тоа да поднесат оправдање зашто за помоќ не се јавиле во срок од месец дена.

I бр. 2692

11 јули 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. А. Кржишник, с. р.
Министер за финансии,
Ср. Жујовиќ, с. р.

455.

По предложение на Министерството за трговија и снабдување Стопанскиот совет доносује

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИЈАТА ЗА ХМЕЉ ДОБРО ИСУШЕН

Во поглед на квалитетот и начин на пакување се определуваат следните условија за хмељ добро осушен, и тоа:

1) капсли (чаури) на хмељот морајат да бидат одкинати една од друга, со петелка, здрава, неопштетени од штеточини и болки;

2) капсли (чаури) мора да бидат зелено-жолта боја. Ливчињата кои сами отпаѓајат од нив не смејат да бидат по векје од 10% за стоката на прва класа и 15% за стоката од втора класа;

3) содржанија на семето не сме е да биде по големо од 1% по тежината;

4) влажноста на стоката не сме е да прејде уобичајни 10%;

5) не се допуштује мешањата на незрелиот хмељ со зрелиот;

6) исто така не се допуштује мешавина на зрејаните чаури и чаурите сива боја;

7) општото содржание на горчливите смоли треба да изнесује најмалку 15% за првата класа, а 12% за втората класа на стоката;

8) типичниот мирис на хмељот мора да биде оштер; и

9) пакувањето на хмељот мора да биде по можност во тешка густа ткаенина за хмељ, балите пресујани во тежина 100—250 кг.

Цените на хмељот за 100 кг. според берењето и квалитетот се определује вака:

на берењето за 1944 год.:

за првата класа — — — Дин. 5.250.—

за втората класа — — — „ 4.700.—

на берењето за 1943 год. — — „ 4.200.—

на берењето за 1942 год. — — „ 3.200.—

Овија цени се сметат за стоката нето тежина франко утоварено во вагон, местото на продавањето. Амбалажата има да се засмета одвојено и она изнесује 500 динара за 100 килограма стока.

Оваја цена влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

Бр. 4461

9 јули 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,

А. Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдување;

инж. Никола Петровић, с. р.

456.

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПОЉОДЕЛИЕ НА СРБИЈА МОДРИОТ КАМЕЊ ДОДЕЛЕН НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПОЉОДЕЛИЈЕ НА МАКЕДОНИЈА

Со Решението на Министерството за пољоделије на сојузната влада бр. 1920, 1936 и 2570, а во согласност со Стопанскиот совет, на Министерството за пољоделије на Македонија е било ставено на расположеније 180,8 тони модер камен при фабриката „Зорка“ во Шабаци, а за потреба на нејзините лојза.

Со телеграмата број 4566 од 22 јуни 1945 година Министерството за пољоделије во Скопие известује да, ако некоја друга федерална единица има поголема потреба за модер камен, тогаш на нив да се испрати само 50 тона од споменатата количина, што значи да ставајат на расположеније, за потреби на другите федерални единици вишок на доделениот им модер камен во количина од 68,8 тони.

Овој модер камен пристигнал во Београд и чека на претоварување за Скопје.

На основание на предното, а по одобрување на Стопанскиот совет

решавам:

Модриот камен во количина од 68,8 тони, кој бил доделен на Министерството за пољоделије на Македонија, а за који оно изјавило да се даде на некоја друга федерална единица, се става на расположеније на Министерството за пољоделије на Србија, оти споменатиот модер камен векј се навогја во Београд.

Оделението за производство на растенијата ќе уработи понатакај што е потребно по овава Решение.

II бр. 3744

23 јуни 1945 година

Београд

Министер за пољоделије,
В. Чубриловић, с. р.

457.

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПОЉОДЕЛИЈЕ НА СРБИЈА И ОДЕЛЕНИЕТО ЗА ПОЉОДЕЛИЕ НА ГЛАВНИОТ НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛЕН ОДБОР НА ВОЈВОДИНА 200 ТОНИ МОДЕР КАМЕЊ

Според добијените радиограмски обавестујења бр. 283 од 19 јуни 1945 година Словенскиот народно-ослободилни свет уступује по 100 тони модер камен на Министерството за пољоделије на Хрватска и на Обласниот народно-ослободителен одбор на Истра од количините кои ги подигнале сите доделени им количини на модриот камен, тоа е потребно да се со распределбата на нив доделената количина смали за по 100 тони, оти овија количини им ги ставил на расположеније Словенскиот народно-ослободилни свет.

Исто така потребно е да се овија 200 тони модер камен додели на федералните единици кои можат веднага да ги примат и употребат во оваја сезона за прскање виновата лоза.

На основание на предното, а во согласност со Стопанскиот совет

решавам:

1) Од количините доделени по планот за распределба на федерална Хрватска и Обласниот народно-ослободителен одбор на Истра да се смалат секоја за по 100 тони, т. е. вкупно за 200 тони модер камен.

2) Оваја количина од 200 тони модер камен да се додели сразмерно на површините на лојзата и тоа:

а) на Министерството за пољоделије на Србија 122 тони модер камен од фабриката „Зорка“ во Шабаци; и

б) на Оделението за пољоделије и шумарство на Главниот народно-ослободителен одбор на Војводина 78 тони фабриката „Зорка“ во Шабаци.

Овија количини на модриот камен има веднага да се распределат на лојзарите, како би им послужиле овија уште во оваја сезона за прскање лојзага.

Оделението за производство на растенијата да уработи се што е потребно по овава Решение.

II бр. 3887

26 јуни 1945 година

Београд

Министер за пољоделије,
В. Чубриловић, с. р.

458.

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПОЉОДЕЛИЕ НА СРБИЈА МОДЕР КАМЕНЬ ДОДЕЛЕН ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА ХРВАТСКА

Министерството за Хрватска со акт бр. 732 од 27 јуни 1945 година е обавестило Министерството за пољоделие на сојузната влада да во течение на месец јули ке биде во состојание да повмече и превезе од фабриката „Зорка“ во Шабац 700 тони модер камењ а остатокот од 250 тони го ставује на расположение на Министерството за пољоделие за расподелба, под условие да се осигури за Хрватска 250 тони модер камењ за почеток на месецот август оваја година.

Министерството за пољоделие на Србија со својот акт бр. 10670 од 21 јуни 1945 година изнесује да количините на модриот камењ доделени со планот за расподелба одвај покривајат половината на реалните потреби за лојзарството на Србија и моли да му се дополнително додели модер камењ за едно до две прскања на лојзарта.

Со обзир да фабриката „Зорка“ во Шабац ке произведе извесни количини модер камењ по векј негоди што се векј распоредените количини, постоји можност да на федерална Хрватска се надокнади количината од 250 тони. На основание на предното а имајќи во вид транспортните можности и благовременото реално исползување доделените количини на модриот камењ во оваја сезона на прскање виновата лоза, а во врска со Решението на Стопанскиот совет бр. 466 од 28 јуни 1945 година

решаваме:

1) Од количината доделена со планот за расподелба на модриот камењ од федерална Хрватска да се земе 250 тони, со тоа да и се спомената количина, до колку се укаже потреба за тоа, надокнади на почетокот на месец август оваја година од производството во течение на месец јули 1945 година.

2) Оваја количина од 250 тони модер камењ да се стави на расположение на Министерството за пољоделие на Србија при фабриката „Зорка“ во Шабац под условие да федерална Србија исплати овој модер камењ во готово при превземањето истиот според Решението на Стопанскиот совет.

Оделението за производство на растенија да уработи се што е потребно по овој Решение.

П бр. 3996

28 јуни 1945 година

Београд

Министер за пољоделие,

В. Чубриловић, с. р.

459.

На основание на чл. 13 на Уредбата за определување цени во динариДФЈ, Министерството за трговија и снабдување — Управа за цени — доносује

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИ НА ШЕКЈЕРОТ

Се определујат следните цени на шекјерот:

1) Производителен паритет: франко вагон до најблиската станица на местото на крупнопродавецот за 1 кг., нето без пакујење, а пакујено, уклучиво државна трошарина и вкупни данок:

кристал — — — — — Дин. 14.28
коцка — — — — — „ 15.91

2) во крупнопродавачка: франко слагалиште на крупнопродавецот, за 1 кг. нето, без пакујење:

кристал — — — — — Дин. 15.40
коцка — — — — — „ 17.11

3) во малопродавачка: франко продавницата на малопродавецот за 1 кг нето без пакујење, исклучивши ја месната трошарина:

кристал — — — — — Дин. 17.—
коцка — — — — — „ 19.—

Во горните цени се засметани државната трошарина и вкупниот данок на работниот промет. Месната трошарина има да се додаде на продавачната цена.

Горните цени важат за сите места који лежат на железничките и наробродските пруги. За другите места, на горните цени ке се засметат реалните подвозни трошкови.

Овоа Решение влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

Бр. 4353

23 јуни 1945 година

Београд

Помокјник

на Министерот за трговија и снабдување,

Лазар Соколов, с. р.

460.

Министерство за трговија и снабдување на сојузната влада — Управа за цени — доносује

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА ВОЛНЕНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЈА

1) Волнена прегја бр. 8/1 — Дин. 138.— за 1 кгр.
состав: 40% прана волна,
40% волнени крпи и 20% дрвена волна.

2) Сиво-маслинеста чоја теж.
800 гр. шир. 140 см. — „ 197.50 за 1 мет.
состав: 40% прана волна,
40% волнени крпи и 20% дрвена волна.

3) Сиво-маслинеста чоја теж.
650 гр. шир. 140 см. — „ 174.— за 1 мет.
состав: 40% прана волна,
40% волнени крпи и 20% дрвена волна.

4) Волнено кјебе тежина 2500 гр. дим. 140/190 см. — „ 554.— за 1 ком.
состав: 40% прана волна,
40% волнени крпи и 20% дрвена волна.

Горните цени важат франко складиште на производителот за цело подручје на државата.

Бр. 4521

27 јуни 1945 година

Београд

Помокјник

на Министерот за трговија и снабдување,

Лазар Соколов, с. р.

461.

ЦЕНА

НА ВЕТЕРИНАРСКИТЕ ЦЕПИВА И ЛЕКОВИ КОЈИ ГИ ПРОИЗВОДУЈЕ И СТАВА ВО ПРОМЕТ ДРЖАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕПИВА И ЛЕКОВИ ВО БЕОГРАД И НЕГОВИТЕ ОДЕЛЕНИЈА

БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ

Серуми и вакцини

Свињска чума

Динари

вирус за симултано цепљење против свињската чума — — — — — 100 ссм 75.—
серум против свињската чума за симултано и лековито цепљење 100 ссм 90.—

Црвени ветар

вакцини за симултано цељење свињи против црвен ветер и за доцељевање — — — — —	100 ссм	100.—
серум за симултано цељење против црвен ветер — — — — —	100 ссм	22.—
рапид серум за лековито цељење свињи против црвен ветер — — — — —	100 ссм	30.—

Колера на пернатата живина

вакцина против колера на перната живина — — — — —	100 ссм	20.—
серум против колера на перната живина — — — — —	100 ссм	20.—

Шуштавац

вакцина за цељење говеда против шуштавца — — — — —	100 ссм	50.—
серум за цељење говеда против шуштавца — — — — —	100 ссм	25.—

Ждребећак

серум за цељење коњи против ждребећак — — — — —	100 ссм	30.—
---	---------	------

Прострел

еднократна вакцина А. Г. С. против прострел за коњи — — — — —	1 доза	1.—
еднократна вакцина А. Г. против прострел за говеда — — — — —	1 доза	1.—
еднократна вакцина А. Г. против прострел за овци — — — — —	1 доза	0 65
рапид серум за лековито цељење против прострел коњски — — — — —	100 ссм	30.—
рапид серум за лековито цељење против прострел говедски — — — — —	100 ссм	30.—

Беснило

антирабична вакцина за постинфекционално цељење — — — — —	1 ссм	1.—
антирабична вакцина за превентивно цељење кучиња — — — — —	1 доза	15.—

Овчка сипаница

лимфа против овчка сипаница — — — — —	1 доза	1,50
---------------------------------------	--------	------

Тетанус (рожац)

серум против тетанус:		
а 5 ссм (3.500 И.Ј.) — — — — —	6.—	
10 ссм (7.000 И.Ј.) — — — — —	12.—	
20 ссм (14.000 И.Ј.) — — — — —	24.—	
1 пишенце од 50 ссм (35.000 И.Ј.) — — — — —	30.—	
1 пишенце од 100 ссм (70.000 И.Ј.) — — — — —	80.—	

ДИАГНОСТИКА**Туберкулин**

концентровани говедски туберкулин за очни пикус — — — — —	1 лит.	5.000.—
концентровани говедски туберкулин за очни пикус — — — — —	1 ссм	9.—
концентровани говедски туберкулин за очни пикус — — — — —	5 ссм	30.—
концентровани говедски туберкулин за очни пикус — — — — —	10 ссм	60.—
концентровани говедски туберкулин за очни пикус — — — — —	20 ссм	120.—

Малеин

концентровани малеин за очни пикус — — — — —	1 лит.	5.000.—
концентровани малеин за очни пикус — — — — —	1 ссм	9.—
концентровани малеин за очни пикус — — — — —	5 ссм	30.—
концентровани малеин за очни пикус — — — — —	10 ссм	60.—
концентровани малеин за очни пикус — — — — —	20 ссм	120.—

Асколи серум (за преципитација) — — — — —	100 ссм	300.—
---	---------	-------

ХЕМИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ПРЕПАРАТИ**Антипаразитика****Антихелмин**

општи сигурен лек против црви и гљивци у јетра, желдец и цревата на коњи за ветеринари и апотекари — — — — —	1 капсула	4.—
--	-----------	-----

Антистронглин

плућни лек против плућни власци на овци, свињи и говеда		
1 ампула од 10 ссм — — — — —		15.—
1 „ „ 3 ссм — — — — —		8.—

Протуметиљ за говеда

за ветеринари и апотекари — — — — —		3.—
-------------------------------------	--	-----

Протуметиљ за овци

за ветеринари и апотекари — — — — —		1.—
-------------------------------------	--	-----

СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТОЧИНИ И РАЗНИ ПРЕНОСИТЕЛИ НА БОЛЕСТИ**Фосфин**

паста — сигурен лек за тамањење гљивци и стаорци — — — — —	1 туба	15.—
--	--------	------

ВИТАМИНСКИ ПРЕПАРАТИ**Витосаи**

витаминизирано варно брашно, содржи А. Б. Д. и Е витамини, потова природно коскени фосфати и таложни калцијев карбонат за сточари — — — — —	1 кг.	20.—
---	-------	------

Витамин Б. Д. и Е

мешавина во облик на брашно односно трици — — — — —	1 кг.	15.—
---	-------	------

Коштан

фосфорно варно крмно брашно, смеша минерални соли како додатак на крма која нема довољно минерали — — — — —	1 кг.	5.—
---	-------	-----

Витаминска маст за рани

1 грнче 75 гр. — — — — —		20.—
--------------------------	--	------

СТЕРИЛНИ ИНЈЕКЦИЈИ**Ареколину хидроброникум**

0 025 : 5 ссм кутији са 5 ампули — — — — —		25.—
--	--	------

Ареколину хидроброникум

0 05 : 5 ссм кутији са 5 ампули — — — — —		30.—
---	--	------

Атропинум сулфурикум

0 05 : 5 ссм кутији са 5 ампули — — — — —		25.—
---	--	------

Атропинум сулфурикум

0 1 : 5 ссм кутији са 5 ампули — — — — —		30.—
--	--	------

Кофеинум натрио-салицил.

5 0 : 10 ссм кутији са 3 ампули — — — — —		30.—
---	--	------

Кофеинум натрио-бензоикум

5 0 : 10 ссм кутији са 3 ампули — — — — —		30.—
---	--	------

Морфиум хидрохлорикум

0 15 : 10 ссм кутији са 3 ампули — — — — —		30.—
--	--	------

Морфиум хидрохлорикум

0 5 : 10 ссм кутији са 3 ампули — — — — —		60.—
---	--	------

Новокаиинум суперранинум

1 : 100.000.2 : 10 ссм кутији са 3 ампули — — — — —		35.—
---	--	------

Олеум камфоратум 10%

10 ссм кутији са 3 ампули — — — — —		25.—
-------------------------------------	--	------

Олеум камфоратум 25%

10 ссм кутији са 3 ампули — — — — —		30.—
-------------------------------------	--	------

Пилокарпинум хидрохлорикум

0 2 : 10 ссм кутији са 3 ампули — — — — —		25.—
---	--	------

Пилокарпинум хидрохлорикум

0 5 : 10 ссм кутији са 3 ампули — — — — —		30.—
---	--	------

Вератринум сулфурикум

0,1 : освен кутија са 5 ампули — — — — — 25.—

ГОТОВИ ПРЕПАРАТИ**Карбогел**

еластични угљени стапчиња со адсорптивно и десорптивно дејство на база на активен угаљ

1 кутија са 10 стопчиња — — — — — 30.—
1 „ „ 20 „ — — — — — 40.—

Останалата стока и разни препарати који занедението ги купује и продава во приманото состојание може да продава 20% поскапо од купувачната цена, додека разни инструменти и хемикалии који занедението има на складиштето од порано може да продава 50% поскапо од продавачната цена која е важела на денот 31 март 1941 година. На сите тија препарати почетна цена за хемикалии, сировини и полуфабрикати ќе пропише Управата за цени или Министерството за народно здравје.

Овија цени ги одобрил Стопанскиот совет под бр. 476 од 5 јули 1945 година.

III бр. 4341. — Од оделението за сточарство и ветеринарство на Министерството за пољоделие на сојузната влада.

ОДЛИКОВАНИА**ПРЕЗИДИУМ**

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

решава:

да се за заслуги на учврстуењето на културни врски и братство измеѓу СССР и народите на Југославија одликуват:

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО

Марија Ивановна Литвиненко-Волгемут, Иван Сергеевич Папоринскиј, Јурај Васиљевич Шумскиј, Константин Николаевич Лантев, Антонина Ивановна Васиљева, Нила Ивановна Гончаренко, Леонадија Игњатјевич Масљенкова, Александр Јаковљевич Бердолскиј, Соломоњ Львович Јаскович, Лев Еремич Оаприн и Борис Михајловић Шолков.

Бр. 214

31 мај 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија, Јосип Броз-Тито

решава:

да се за осведочена храброст покажана во борбата против непријателите на нашите народи одликуе

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:

генерал-лајтнант Фјодор Махин.

Бр. 216

4 јуни 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија, Јосип Броз-Тито

решава:

да се за осведочена храброст покажана во борбата против заједничкиот непријател на СССР и Југославија — Хитлерова Немачка одликуват

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

Акимов Џавад, Гришичев Алексеј, Халматов Аљоша, Јакујин Николај, Сонкалов Умберген, Алекпиров Ејуп, Бајмурунов Татмик, Ѓусимбајев Абдхалим, Асланов Сабир, Санов Анатолиј, Земљин Димитриј, Шукеев Клевдај, Ходикон Григориј, Искизијев Кубан, Аличин Григориј, Ситов Иван, Шутов Павел, Новитски Иван, Колесников Симон, Зарманов Какимзан, Липнишки Ѓиоргиј и Садиков Валиј.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

Мамедов Аждар, Алијев Алим, Новсесјан Аркадиј, Цорни Адолф, Ајдмохамедов Алексеј, Бексултанов, Сабиров и Цакеников.

Бр. 218

7 јуни 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

УКАЗИ**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

Со указ на Кралските намесници број 403 од 11 мај 1945 година, на предложение на Претседателот на Министерскиот совет, Министерот за народна одбрана и заштита на Министерот за надворешни работи, а на основание чл. 2 Уредбата за поставуење и унапредуење на државните службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 април 1945 година, е поставен Анастасов Мирослав за изванреден посланик и Опондомокен министер на Демократска федеративна Југославија во Белгија 2 полагајна група 1 степен.

ЛЕКРЕТИ**МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДА**

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 298 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 април 1945 година и Уредбата за регулисуење припадности на службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 април 1945 година, се превзема Дојчин Т. Мицковић, бивши чиновник на бившето Министерство за пољопривреда и исхрана и се распоредуе на работа во инспекторатот на Министерството за пољопривреда, во привремено својство, со припадности на чиновнички приправник 9 полагајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда I бр. 770 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 април 1945 година и Уредбата за регулисуење припадности на државните службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи од 20 април 1945 година, се поставуе Ѓорѓе Мијушковић за референт на Оделението за биљно производство на Министерството за пољопривреда на Демократска федеративна Југославија, во привремено својство, со припадности на чиновник 7 полагајна група.

од грађански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 априли 1945 година, се поставуе Слободарка Мисаљевић за референт на Персоналното одељење на Министерството за пољопривреда на Демократска федеративна Југославија во привремено својство, со припадност на чиновник 8 положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда 1 бр. 264 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисуење припадност на државни службеници од грађански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 априли 1945 година, се поставуе Радослав Марсенић за референт на Општо одељење на Министерството за пољопривреда на Демократска федеративна Југославија, во привремено својство, со припадност на чиновник 7 положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда 1 бр. 265 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисуење припадност на државни службеници од грађански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 априли 1945 година, се поставуе Наталија Симић за референт за погонски материјал на Општото одељење на Министерството за пољопривреда на Демократска федеративна Југославија, во привремено својство со припадност на чиновник 9 положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда 1 бр. 266 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисуење припадност на државни службеници од грађански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 априли 1945 година, се поставуе Љубица Филиповић за референт на Општо одељење на Министерството за пољопривреда на Демократска федеративна Југославија, во привремено својство, со припадност на чиновник 8 положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда 1 бр. 269 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисуење припадност на државни службеници од грађански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 априли 1945 година, се поставуе Крста Настовић за референт на Одељењето за биљно производство на Министерството за пољопривреда на Демократска федеративна Југославија, во привремено својство, со припадност на чиновник 8 положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада 1 бр. 1041 од 9 јуни 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата од 2 априли и Уредбата од 20 априли 1945 година, се поставуе Филип Мијушковић, помоќник секретар на Министерството за пољопривреда и исхрана за чиновник на Министерството за пољопривреда, во привремено својство, со припадност на чиновник 7 положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада 1 бр. 955 од 30 јуни 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократ-

ска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисуење припадност на државни службеници од грађански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 априли 1945 година, се поставуе Вилић Нинић, дневничар-званичник на Околината врачарска за референт на Персоналното одељење на Министерството за пољопривреда, во привремено својство, со припадност на чиновник 8 положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада 1 бр. 954 од 30 јуни 1945 година, а на основание Уредбата од 2 априли и Уредбата од 20 априли 1945 година, се поставуе Милица Вуковић, приправник во Пољопривредната школа во Лесковац за референт на Одељењето (управата) за пољопривредни имоти на Министерството за пољопривреда, во привремено својство, со припадност на чиновник 7 положајна група.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6622 од 18 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точка 5 Уредбата за регулисуење припадност на државни службеници од грађански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции, се поставуат: за служители 2 група во пошта, телеграф и телефон Приштина Митић Т. Стеван, Ристић Ц. Живојин и Фахри И. Сулејман, сите из Приштина; во пошта, телеграф и телефон Ђићевац Обрадовић С. Радојица из Ђићевац; за служител чувар т. т. линија 2 група у т. т. секција Приштина, са седиште на Косовска Митровица: Савић С. Стојислав, постојан работник исте т. т. секција.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6791 од 21 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за регулисуење припадност на државни службеници од грађански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции, се поставуе за служител 2 група во пошта, телеграф и телефон Урошевац Ђамиловић М. Алија, од Урошевац.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6788 од 21 јуни 1945 година, а на основание известие на Дирекцијата п. т. и т. Београд IV бр. 14881 од 8 јуни 1945 година, се отпушта од државната служба Домановић Т. Драгослав, чин. приправник по § 45 II Ч. з. бив. п. т. т. секција во Ужице.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6787 од 21 јуни 1945 година, а на основание предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад број 8575/45 од 30 мај 1945 година, се поставуат за разредни поштари: во држ. разредна пошта Шимановци Боснић Златана, п. т. т. отправац и во државна разредна пошта Бездан Савић Жарко, бив. разредни поштар; за хонорарни службеник со мес. хонорар од 1.800.— динари во државна разредна пошта Бездан Савић Јулка, бив. разредни поштар. Со овим се мења Решението на ово Министерство бр. 5256/45 од 19 мај 1945 год. во колко се односи на горе именованите службеници.

Со Решение на Помоќникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6848 од 22 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и те-

лефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност во т. т. т. секција во Параћин Петровић М. Лазар, отпуштен званичник чувар т. т. линија 2 група II т. т. т. секција во Београд.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6711 од 20 јуни 1945 година, а на основание поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, уводи се во должност при пошта, телеграф и телефон Призрен Станковић С. Спасоје, служител I групи I периодска повишица, до сега во интернацијата во Немачка.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6950 од 26 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, уводи се во должност при пошта, телеграф и телефон Неготин-Крајина Анђелић Ј. Љубица, отпуштен чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з.

Со Решение на Помокјникот на министерство за пошта, телеграф и телефон бр. 6950 од 26 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад број 6507/45 од 15 јуни 1945 година, уводи се во должност во т. т. т. секција Петровград Вребац М. Марко, бивши дневничар-званичник.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7029 од 26 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, уводи се во должност при Главниот телеграф во Београд Кицки Ј. Оливера, помокјен манипулант 10 група во пензија.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6934 од 26 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, уводи се во должност во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Београд Ђуровић П. Јаков, п. т. т. чиновник 8 група 2 периодска повишица.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6581 од 18 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад бр. 8287/45 од 30 мај 1945 година, уводи се во должност во пошта, телеграф и телефон Петровград 1, Гунчар Х. Франциска, пензионисаниот виши контролор 6 група.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6518 од 16 јуни 1945 година, а на основание извештајот на Дирекцијата п. т. и т. Београд III бр. 2770 од 9 марта 1945 година, се отпушта од државната служба Здравковић С. Миодраг, званичник 3 група пошта, телеграф и телефон Лесковац 1.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6517 од 16 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократската федеративна Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата за регулирање припадност на службеници од граѓански ред, и поставување за чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. во пошта, телеграф и телефон Сјеница Фиуљанин А. Фехим.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6361 од 13 јуни 1945 година, а на основание на извештајот на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Београд бр. 9346 од 25 мај 1945 година, се отпуштаат од државната служба Николић Ђ. Босиљка, манипулант 9 група и Станојловић Ж. Крстиновић, служител 2 група, обадва пошта Аранђеловац.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6360 од 13 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регулирање припадност на државни службеници од граѓански ред, се поставува за служител 2 група во пошта, Београд 2 Раловић М. Ђурђе, отпуштениот надничар на пошта Београд 2.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6376 од 13 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност при пошта, телеграф и телефон Београд 2 Ђакић Ј. Симо, служител 2 група 3 периодска повишица, који се повартил од заробљеништвото од Немачка.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6281 од 18 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност и ставува на расположението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Љубљана ради даљи распоред Хорват Ј. Ернест, помокјен манипулант 10 група.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6463 од 15 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата за регулирање припадност на државни службеници од граѓански ред, се поставува за чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. во Министерството за пошта, телеграф и телефон — Персонално одељење Шабан Десанка, свршена ученица 7 разреда гимназије.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6238 од 11 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба, се уважува оставката на државна служба на Цупарић М. Арсенија, п. т. т. званичник 1 група пошта, телеграф и телефон Чачак.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6356 од 13 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уважуваат оставките на државна служба на Контић Никола, чиновнички приправник по § 45/2 Ч. з. пошта Лозница и Лазић Радисав, званичник 3 група пошта Сараево.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6303 од 31 мај 1945 година, се ставува ван снага Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 7589 од 10 мај 1944 година, во којко се односи на поставување за служител 2 група во пошта, телеграф и телефон Зајечар, на Илијин-Јовановић К. Предраг.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6466 од 12 јуни 1945 година, а на основание Решението М.бр. 3925 од 18 мај 1945 го-

дина, уводи се во должност во Главен телеграф во Београд Татар Ј. Мило, контролор 7 група, до сега на работа при Командага за врска на Генералштабот на Југословенската армија.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6565 од 15 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Одредбата за регулирање на припадностите на службеници од граѓански ред, се поставува за т. т. служител 2 група во пошта, телеграф и телефон Лајковац Миливојевић М. Светомир.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6566 од 16 јуни 1945 година, а због свој непријателски став према народноослободителната борба за време на окупацијата, се отпуштат од државна служба Маринковић Д. Радмила, прометник 8 група пошта, телеграф и телефон Богатић и Врачарић Милован, разредни поштар на државната пошта Бадовинци

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6565 од 15 јуни 1945 година, а на основании на известието на Дирекцијата п. т. т. Сарајево број 1249 од 26 мај 1945 година, се отпушта од државната служба Хацић Х. Јусуф, п. т. т. чиновник 8 група и в. д. инспекциони орган на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Сарајево.

Со Решение на Помокјник на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6632 од 18 јуни 1945 година, а на основании на известието на Дирекцијата п. т. т. Београд III бр. 9213 од 25 мај 1945 година, се отпушта од државната служба Милошевић Оливера, званичник 3 група на Главниот телефон Београд, со денот 30 октомври 1944 година.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6696 од 19 јуни 1945 година, а на основании на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, уводи се во должност при Т. т. техничката секција Нови Сад Мијатовић М. Илија, отпуштениот технички прометник 8 група.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6476 од 15 јуни 1945 година, а на основании на поднесените молби и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, уводи се во должност во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон во Београд Мандић Ј. Радојка, помокјен чиновник 9 група во оставка; и в пошта Београд 2 Петровић С. Радмила, помокјен чиновник 9 група во пензија.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6413 од 13 јуни 1945 година, а на основании на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, уводи се во должност при пошта, телеграф и телефон Крагујевац, Филичић Косара, прометник 8 група во пензија.

Со Решение на Министерот за пошти, телеграф и телефон бр. 6564 од 16 јуни 1945 година, а због сарадња со окупаторот и неговите помагачи за време на окупацијата, се отпушта од државна служба Вукићевић М. Илија, помокјен манипулант 10 група пошта, телеграф и телефон Ушће.

Со Решение на Министерот п., т. и т. бр. 5502 од 25 мај 1945 година а на основании на предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад број 6384/45 од 8 мај 1945 година, се отпушта од државна служба Санџаи Г. Павле, служител 2 група пошта, телеграф и телефон Ковачица.

Со решение на Министерот п., т. и т. бр. 5256 од 19 мај 1945 година, а на основании на предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон во Нови Сад бр. 7163 од 5 мај 1945 година се поставуваат за хонорарни службеници со месечен хонорар од 1.800.— (хиљада осум стотина) динари во својство на помокјни сили при следните разредни пошти: при пошта, телеграф и телефон Беочин Спасојевић Радмила, свршена течајка; при пошта, телеграф и телефон Сурчин Вулић Десанка, свршена течајка; при пошта, телеграф и телефон Батајница Боснић Златина, п. т. т. отправница; при пошта, телеграф и телефон Пивнице Петровачки Вукосава, бив. разр. поштар; при пошта, телеграф и телефон Стари Футог Добродолски Јелена, п. т. т. отправница; во пошта, телеграф и телефон Српска Црња Максимовић Славка, п. т. т. отправница; и во пошта, телеграф и телефон Бездан Савић Жарко, бив. разреден поштар.

СОДРЖАНИЕ :

Страна

448	Уредба за регулирање на припадностите на лица на служба во Југословенската армија и Југословенската морнарица — —	429
449	Уредба за нострифицирање на дипломи и за признавање испити и семестри стечени за време на војната на тугји универзитети и високи школи — — — — —	431
450	Правилник за работа на Контролно-рачунската комисија при Претседателството на Министерскиот совет — — — — —	432
451	Напатствие за извршување на Уредбата за издавање на Зборникот за закони и уредби — — — — —	435
452	Решение за регулирање на припадностите на службеници и лекари во установите на социјалното осигурање и на јавната служба на посредовање за работа — —	435
453	Решение за исплата на разликата на хранарина по новите наднични разреди — —	436
454	Објаснение на Решението за ревизија на права на пензија итн. — — — — —	436
455	Решение за одредување условија за хмељ добро осушен — — — — —	437
456	Решение за ставање на расположение на Министерството за пољопривреда на Србија на модриот камен који е доделен на Министерството за пољопривреда на Македонија — — — — —	437
457	Решение за ставање на расположение на Министерството за пољопривреда на Србија и на Оделението за пољопривреда на Главниот народноослободителен одбор на Војводина 200 тона модер камен — — —	437
458	Решение за ставање на расположение на Министерството за пољопривреда на Србија на модриот камен доделен за територијата на Хрватска — — — — —	438
459	Решение за одредување цената на шеќер — — — — —	438
460	Решение за цените на волнени производи — — — — —	438
461	Цени на ветеринарски ципива и лекови који производи и ставува во промет Државниот завод за производство на ветеринарски ципива и лекови во Београд и негови оделења — — — — —	438